

ЈОРДАН НАУМОВСКИ-КАЛЧО

СЕКАВАЊА ЗА ЛИКОТ НА ГОРЧЕ СВЕШТАРОТ СПОРЕД  
МОИТЕ ДЕПОСРЕДНИ КОНТАКТИ СО НЕГО  
(20.11.1942-01.08.1943)

Јас, Јордан Наумовски-Калчо, за прв пат се запознав со Свештарот Горче негде во текот на ноември 1941 година, кога тој дојде во Преспа, која тогаш беше под италијанска окупација. Имав прилика почасто да се гледаме со него на состаноци во моето село Подмочани, или во другите села на Преспа (под италијанска окупација, односно албанска администрација), каде што тој одеше на состаноци со партиските организации.

Во декември 1941 год., на еден состанок во куќата на Живко Стефановски од с. Подмочани, на кој состанок присуствуваше и Горче Свештарот, јас и неколку други напредни младинци бевме примени во СКОЈ. Свештарот ни објаснуваше што значи тој ден за нас младинците, како треба да дејствувааме за да опфатиме и други младинци, како конспиративно да работиме, а во случај на провала како да се држиме пред непријателот. Најдобар пример за тоа беше држењето на Косте Кусаковски, партизан од одредот "Даме Груев", кој беше ранет и заробен од италијанците, сослушуван, мачен и тормозен, но ништо не призна и не ги провали другарите, иако му беше ветувано дека, ако признае, ќе биде испратен на лекување во Корча. Косте беше јавно стрелан во неговото родно село - Подмочани. Во таков дух беа воспитувани младинците на состаноците од нашиот Свештар.

Во една прилика, кога Свештарот беше приведен од карабинерите во карабинерската станица во с. Царев Двор, тој од таму успеа да побегне и дојде во с. Подмочани, во куќата на Борис Шушевски, каде и порано имал доаѓано да се скрие. *- склонки*

После неколку дена од доаѓањето на Свештарот во Подмочани, се воспостави врска со с. Сопотско, за да се префрли Свештарот во одредот "Даме Груев", кој беше во формирање. Една вечер Косте Кусаковски и Лазе Дојчиновски го прифатија Свештарот на одредено место во близина на селото, со цел да го префрлат преку демаркационата граница помеѓу Италија и Бугарија, кај с. Козјак, односно воденицата на Никола Стрезовски. Не ми е познато од која причина другарите од с. Сопотско, односно врската, не дојдоа на одреденото место, а време за чекање немаше бидејќи се разденуваше, па Свештарот беше вратен во с. Подмочани, каде

*иша исклучено от граничата ...*

се смести во куќата на браќата Лазе и Коста Дојчиновски. Кога повторно се воспостави врската со другарите од организацијата во Сопотско, Свештарот повторно беше префрлен кај воденицата од страна на Косте Кусаковски и од Јонче(по прекар Буда).

Познато ми е дека на пат кон Одредот, Свештарот во с. Сопотско о с. Златари, има одржано состаноци со партиските организации. Потоа, тој конечно се најде во одредот "Даме Груев" и стана негов политички комесар.

После акцијата во с. Кажани-Битолско, каде Одредот ја нападна полициската станица на бугарската полиција, Свештарот и Цветан дојдоа во с. Подмочани <sup>то</sup> и се поврзаа со партиската организација. По неколку дена, Свештарот поставил прашањето за излегување во партизани пред нас младинците. Така, ние четворица младинци од Подмочани (Косте Кусаковски, Ристо Гибочки, Крсте Ивковски и јас) и еден од с. Гринчари (Круме Димитровски), во втората половина на август 1942 година излеговме во партизани. На пат кон Одредот, над с. Сопотско преседовме неколку дена во шумата, а врската со организацијата од Сопотско веднаш ја воспоставувме. Од тоа село имаше неколку младинци кои изразија желба да ни се приклучат и дојдат со нас во партизани, но Свештарот не им го дозволи тоа, *затошко не им го дозволи*.

Во шумата над с. Сопотско Свештарот одржа неколку состаноци со нас, новите партизани и со другарите од истото село. Тука, ние петмина младинци дадовме пред Свештарот партизанска заклетва. На сите зборови точно не можам да се сетам, но споменувајќи рековме дека верно ќе се бориме за ослободувањето на нашиот народ и дека, ако треба, ќе ги дадеме и нашите животи за тоа. Зборовите на заклетвата прво ги изговараше Свештарот, а по него ние повторувајме пред вкрстени ~~се~~ пиштол и нож. Пиштолот, воено-државен, на Свештарот му го даде Лазе Дојчиновски, кога беше сместен во неговата куќа и тој пиштол Свештарот го носеше се до неговото трагично загинување над с. Кленоец-Кичевско.

Два дена по заклетвата стигнааме во планината кај с. Болно, каде што бевме срдечно дочекани од другите партизани. Настана преѓнување помеѓу новите партизани и поранешните илегалци од с. Подмочани, како Илија Спировски, Наум Веселиевски, Крсте Соколовски, Мите Трајчевски и други.

Кога дознавме за смртта на Стив Наумов и Мите Богоевски, *одредот је побојан во звалоречија Курјак* кои загинаа во реонот помеѓу преспанските села Кривени и Златари, тој настан го примише многу трагично. Особено беше *засегнат* Свештарот, *кој знаеше кој беше Стив и Мите*. Тој не собра сите околу него и по оддавањето почит со единоминутно молчење, ни расправаше за загинатите другари подека очите му беа на солзени. *Родородниот деда со скриш на Стив и Мите, покерочија загубијаја* *другари и борци*, но ние треба да ги осведочиме *Г.К.*

Непријателот-бугарската војска и полиција-презеде голема акција за уништување на Одредот, кој се наоѓаше во планината кај с. Златари. Времето беше студено, врнеше лапавица, немаше доволно храна. Свештарот, кој и така беше болен, уште потешко се разболе. Партиската организација на Одредот, во која и јас членував, одлучи Свештарот да се префрли на некое посигурно место и <sup>да</sup> ~~тому~~ да се опорави. Беше решено Крсте Соколовски и Косте Кусаковски да го префрлат на италијанската страна, во с. Курбиново, кај Трајан Ставревски. Тоа префрлување беше успешно изведенено.

Со Свештарот повторно се сретнаав неѓде при крајот на јануари 1942 год. во с. Покрвеник, кај Мите Трновски, односно во покрвенската пештера, во која ние неколку души бевме известно време сместени. Бидејќи намавме доволно храна, на предлог од Мите Трновски, влеговме во с. Отешево. Таму, Свештарот со другарите Илија Спировски, Цветан и Бустроик влегоа во куката на тогашниот селски кмет Коста, кој беше авторитет за селаните од десетина куки, додека јас за тоа време држев заседа на главниот пат. Оваа акција успешно заврши, бидејќи после разговорот со кметот Коста и другите селани, ние со доволно храна (леб, овчја маст, сирење и др.) повторно се повлековме во пештерата. Инаку, пештерата беше многу стрмна и длабока и во неа се спуштаавме и се качувавме со скала. Внатре беше темно и влажно, па правевме разни шеги на сопствена сметка. Од граници и папрат имавме направено неколку легла на спратови. После митингот во с. Отешево имавме доволно храна, но кога ќе запалевме оган, чадот не можеше да излегува, па моравме да го гаснеме.

Свештарот, нашиот комесар, постојано разговараше со нас во пештерата, ни ја објаснуваше целта на борбата, ни расправаше за организирање на народот, за Илинденското востание, за оштото народно востание кое треба да го подигнеме, за новиот поредок и тн. Се секавам кога заборуваше за престојните борби и за тоа дека малку од нас ќе останат во живот по победата и за пример ги земаше Стив, Мите, Косте, Стерјо и други, кои загинаа како партизани *од Одредот 2. Ѓорѓи*.

Најдоа студени денови, почна да врне снег. Неколку козарчиња од с. Покрвеник со козите се најдоа пред отворот на пештерата. Тие почнаа да зборуваат за тоа каква е пештерата, колкава е, дали има врска со езерото и сл. и за да го испитаат тоа почнаа да џриаат камења внатре. Ние моравме да се криеме кој како анае за да не го погоди некој камен.

Во пештерата пристигна радосна вест: писмото од Круме Димитровски-Мико, кој по своја иницијатива пристигна во Корча, во кое стоеше дека, по согласноста на албанскиот комитет во Корча, Свештарот треба да

појде во Корча, на одредено место и со одредена лозинка. Вечерта се поздравивме со Свештарот и му пожелавме добар пат. Тој, со другарите Бустрик и Мите Трповски замина од пештерата. Првиот го следеше Свештарот до Сирхан, а врориот до автобуската станица, од каде Свештарот замина со автобус, а потоа пристигна во с. Глобочани, каде претседателот на комуната (по име Тома). Со партискиот секретар на селото, учителот Илија и со други одржа состанок. Претседателот Тома му даде лична карта, но не се сеќавам на кое име. Од Глобочани, во придружба на учителот Илија, Јордан Тасевски од с. Коњско и некој Пандур од комуната, Свештарот излезе на патот Преспа-Корча. Свештарот и учителот Илија влегоа во еден камион со кој управуваше ресенчанецот Јонче Кереместе, а кој возеше чамови и борови трупци од с. Брајчино за Корча, додека Јордан Тасевски се врати за Коњско. Свештарот и учителот Илија се упатија каде фурнацијата Илија во Корча, каде се сртнаа со К. Димитровски-Мико.

Друга средба со Свештарот имав во с. Прогон, во куќата на Лефтер, кога тој пристигна од Корча, а ние туку што бевме пристигнале од покрвенската пештера преку с. Коњско, с. Глобочани и преку с. Света во корчанско-Албанија. Настана општа радост, пеење, играње во чест на нашиот комесар. Во куќата на Лефтер бевме срдечно пречекани, очистени од вошки, пресоблечени, нахранети. Во неговата куќа Свештарот одржа состанок со нас партизаните (~~кој десет~~ <sup>(10)</sup> десетина души), а имаше состанок и со албанските активисти и поединци. Свештарот беше многу задоволен од разговорите во Корча со албанското партизанско раководство, односно со Комитетот на Корча. Тоа и нам ни го пренесуваше. Прругарот Горче ни даде на знаење и на тоа многу инсистираше, какво треба да биде нашето однесување во куќата на Лефтер, односно и во другите села, како не би го окрниле угледот на југословенските партизани, а особено во нашето дејствување во македонските (преспанските) села под албанска администрација, кои беа крајно бедни и сиромашни, а многу гостопримливи.

Од доаѓањето во Преспа во есента 1941 год., Свештарот имаше оркано состаноци со партиските организации скоро во сите села под бугарска окупација, како што ~~беше~~ <sup>се селало;</sup> Сопотско, Златари, Кривени, Лева Река, Болно, Евла и други, а неговото доаѓање по селата беше на тој начин што тој се претставуваше како трговец со дрво, дрвен кумур, волна, месо и др., зависно од условите во секое село и дејноста на селаните.

На територијата на "италијанска Преспа", односно територијата под албанска администрација, со самото негово сместување во с. Царев Двор како свештар, тој имаше можност легално да ги обиколува скоро сите села, како: Подмочани, Курбиново, Дрмени, Покрвеник, Лавци и др. Поради смртта Ѓорѓа, некој свештар пејално чувајќи ги обиколувачките села под Штамја, очнувајќи ги пренесено-состојбата со горите. Организајќи ги селачко...

Како партизан и комесар на одредот "Даме Груев" нема село во југо-словенскиот, албанскиот и грчкиот дел каде што Свештарот нема одржано било состанок со младиците, партиските организации, митинг, говор или сл. Насекаде ја објаснуваше целта на нашата борба, зборуваше за востанијата на македонскиот народ против турците (Илинденското восстание), за слободна и обединета Македонија. Секаде каде што ќе се појавеше беше слушан со големо задоволство и внимание и народот одушевено го прифаќаше. Умееше на селаните да им влезе во душата и да им ги погоди најболните чувства. Се поставуваше така што никој не можеше да не го прифати. Се секавам на измирувањето на две скарани родбински фамилии: ги повика и двете страни во една голема соба, ик со долги свадбарски маси и почна расправа. Ги сослуша и едните и другите и, кога требаше, веднаш ги сечеше со зборовите "тоа не е така", "вие сте во право во ова, вие во она" и сл., така што луѓето увидеа дека наистина не се во право ниту едните, ниту другите, па се измирија пред сите нас, потоа се поздравија и задоволни си отидоа.

Другарот Ѓорче честопати, кога беше добро расположен, ја пеши неговата омилена песна: "Земи ме Пеко мори, Господ да те земи, ако не ме земиш, пишман ќе бидеш...".

Со албанските учители во преспанските села, честопати остануваше подолго во разговор (на италијански, а повеќе на француски јазик) *на марксистичка тема*, за победата и новиот поредок.

Во с. Пустец-албанска Преспа-Свештарот организира акција на вадење на потонатото бродче од страна на италијанците за време на окупирањето на Албанија во 1939 год., а во кое имаше оружје, одела и др. Откако Свештарот дозна за постоењето на ова бродче, организира неголку чамци од повеќе села и со ортоми и канци успеавме да го извадиме бродчето на површина. Но, од него немавме корист, бидејќи тоа беше целото изгниено и упропастено. Меѓутоа, кај населението мобилизирањето за неговото вадење оставил голем впечаток.

Во истото село имаше собрано и спахиска пченка, земана од народот за албанските бегови. Кога дознавме дека има стражар кој го чува житото, со помош на Н.О.О., а вакви одбори имаше скоро во сите села, го фативме стражарот, а житото го поделивме на народот, оставајќи нешто и за нас кај наши доверливи луѓе. лично Свештарот застана пред вратата на *Фидерија* магацинот и му нареди на Одборот, по список што беше претходно направен, да го раздели житото на луѓето, сообразно со бројот на членовите во фамилијата. Оваа акција имаше силен одјек кај народот и беше доказ за доследната и правична борба што ја водевме.

Во истото село, откако добро расположениот Ѓорче ни ја ис-

*Според Албанија*

пее песната "Земи ме Пено мори...", некој од другарите го потираше да ни го каже неговото вистинско име. Тој се колебаше, негодуваше вртејќи се на розгината, па рече: "носам име на еден голем светски човек-државник". Ние почнавме да погодуваме изговарајќи разни имиња, а кога го спомнавме името иц Јосиф, алудирајќи на Сталин, тој се насмеа изразито јасно и климна со главата, велејќи "да". Потоа стана збор и за неговиот прекар - "Свештарот". Ни раскажуваше многу настани, што ги доживеал во Царев Двор, како легален свештар, а инаку илегалец. Наводно, некој од неговите, татко или дедо, се занимавал со свештарство, а тој како дете му помагал, па затоа <sup>се обредел за свештар, се легализира, ее</sup> носел тој прекар. Како писмен човек, кој знаел добро да игра и шах, на неколку пати индиректно преку своето знаење ќе се издадел на властите, но успеал да се спаси: кога на една жена и напишал адреса за синот во странство и кога еден италијански офицер и маршалот на карабинерите играле шах во едно биће во Царев Двор.

Заедно со Свештарот бевме од есента 1941 год. па до Преспанското советување во 1943 год., кога тој замина од Галичница за Дебарца со Одредот, а јас останав во Главниот Штаб на НОВ за Македонија како курир.

За Свештарот може да се каже многу повеќе, отколку што е изнесено во овој реферат. За тоа, имам повеќе напишано во посебно секавање што се наоѓа во Исторскиот архив на СР Македонија.

Јас, а мислам и другите борци од одредот "Даме Груев", како и позадинските работници кои имале контакти и соработувале со Свештарот, во него гледавме човек, виден револуционер, чесен и достоен, кој со своите политички и партиски часови, митинзи и говори, не бодреше нас борците и селаните и придонесуваше да истраеме во борбата за слобода. Иако беше со нарушене здравје, честопати гладен, <sup>френски со работодадачи</sup> по студ и невреме, Свештарот никогаш не престана да верува во по-добрата иднина, во победата на нашите народи, која, за жал, не можеше да ја доживее.

Скопје, јуни 1985 год.

